

Службен весник

на Република Македонија

Број 38

13 февруари 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
643. Правилник за дополнување на Правилникот за обрасците на дипломатските и службените пасоши и визи на државјаните на Република Македонија и начинот на водење евиденција за издадените дипломатски и службени пасоши и визи		и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло	2
644. Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како	2	645. Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со закон, како и на евиденцијата која ја водат субјектите	5

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ

Член 2

Прилогот број 4 е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

643.

Врз основа на член 50 точки 2) и 3) од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 67/92, 20/03, 46/04, 19/07, 84/08, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16), министерот за надворешни работи во согласност со министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ДИПЛОМАТСКИТЕ И СЛУЖБЕНИТЕ ПАСОШИ И ВИЗИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ДИПЛОМАТСКИ И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ И ВИЗИ

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4738/1

Бр. 1311-13056/1

13 февруари 2019 година

13 февруари 2019 година

Скопје

Скопје

Министер

Министер

за надворешни работи,

за внатрешни работи,

Никола Димитров, с.р.

Оливер Спасовски, с.р.

Член 1

Прилог број 4

Во Правилникот за обрасците на дипломатските и службените пасоши и визи на државјаните на Република Македонија и начинот на водење евиденција за издадените дипломатски и службени пасоши и визи („Службен весник на Република Македонија“ број 69/93), по членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:

„Член 6-а

Во дипломатскиот и службениот пасош, на нумерираната внатрешна страница број 2 се втиснува во вид на штембил (Прилог број 4) со димензии 7,2 x 3,7 см, следната содржина

„Овој пасош е сопственост на
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
This passport is property of the
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Ce passeport demeure la propriété de la
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD“

Овој пасош е сопственост на
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
This passport is property of the
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Ce passeport demeure la propriété de la
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

644.

Врз основа на член 51-а, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09, 53/11, 149/15, 39/16 и 132/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА
СЕРТИФИКАТОТ ЗА СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ СО ЗЕМ-
ЈАТА УВОЗНИК, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВА-
ЊЕТО И ПРОПРАТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ЈА ПРИДРУЖУВА ПРАТКАТА СО ПРОИЗВОДИ
СО ОРГАНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло.

Член 2

(1) Образецот на сертификатот за сообразност на производството на органски производи со земјата увозник е изработен на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Образецот на сертификатот од став (1) на овој член на македонски и англиски јазик ги содржи следните податоци:

- назив на контролното/серификациското тело;
- седиште на контролното /серификациското тело;
- број на сертификатот;
- субјект (име и презиме/назив);
- адреса/седиште на субјектот;
- претежна дејност на субјектот (производител, преработувач и трговец);
- вид на производство (растенија и растителни производи, добиток и добиточни производи и преработени производи);
- статус (органско и органско во преод);
- категорија/ии на продукти;
- период на валидност;
- датум и место на издавање;
- место за печат и
- потпис на овластеното лице.

(3) Формата и содржината на образецот од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Субјектот кој е заинтересиран да добие сертификат од член 2 став (1) на овој член, треба да ги пријави увезените органски производи на контролното/серификациско тело.

(2) Кон пријавата од став (1) на овој член субјектот треба да достави документација за идентификација на извозникот и документација за идентификација на серијата од контрола за увоз од други земји и тоа:

- копии од сертификати од земјата увозник,
- документација за идентификација на производителот, видот, потеклото како и периодот на важност на производот кој се увезува,
- документација за природата и количината на увезените органските земјоделски производи,
- документација за превозот, увозот и пуштањето во промет на производот кој се увезува,
- влезни фактури за производот кој се увезува,
- царински документи за увоз и
- записник од контрола на лице место од страна на контролно/серификациско тело.

(3) По доставувањето на пријавата за увезените органски производи од ставот (1) на овој член со потребната документација од став (2) на овој член и извршената стручна контрола од страна на контролното серификациско тело на субјектот му се издава сертификат за сообразност на производството на органски производи со земјата увозник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.32-2187/1
6 февруари 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

Прилог



Назив на контролното/сертификациското тело
Name of control / certification body

Седиште/ Seat

СЕРТИФИКАТ / CERTIFICATE

за сообразност на производство на органски
производи со земјата увозник

of conformity for the production of organic
products with the importing country

Бр./Nº _____

Субјект (Име и презиме/Назив): _____
Subject (Name and Surname/ Name)

Адреса/седиште: _____
Address/seat

Назив на контролното/сертификациското тело Name of control / certification body	согласно извршена контрола на горе наведениот субјект се потврдува сообразноста на увезените производи со одредбите и прописите донесени врз основа на Законот за органско земјоделско производство на Република Македонија in accordance with the control of the above-mentioned entity, the conformity of the imported products with the provisions and regulations adopted on the basis of the Law on organic agricultural production of the Republic of Macedonia.	
Претежна дејност/Main activity		
☐ Производител/Producer	☐ Преработувач/Processor	☐ Трговец/Trader
Вид на производство/Type of production		
☐ Растенија и растителни производи /Plant and plant products	☐ Добиток и добиточни производи /Livestock and livestock products	☐ Преработени производи /Processed products
Статус/Status:	☐ Органско/organic	☐ Органско во преод /organic in conversation
Категорија/ии на продукти: Category/ies of products:		
Овој сертификат е валиден од _____ до _____ / This Certificate is valid from _____ to _____		

Датум и место / Date and place

М.П / Seal

Потпис на овластено лице
/Signature of authorized person

645.

Врз основа на член 48, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09, 53/11, 149/15, 39/16 и 132/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ДЕКА ПРОИЗВОДОТ, ПРОЦЕСОТ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПОДГОТОВКАТА ИЛИ ПУШТАЊЕТО ВО ПРОМЕТ НА ИСТИОТ Е ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКИТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАКОН, КАКО И НА ЕВИДЕНЦИЈАТА КОЈА ЈА ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со Законот за органско земјоделско производство, како и на евиденцијата која ја водат субјектите.

Член 2

(1) Образецот на сертификатот дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со Законот за органско земјоделско производство од член 1 на овој правилник е изработен на хартија во бела боја во А-4 формат.

(2) Во сертификатот од ставот (1) од овој на македонски и англиски јазик се содржани следните податоци:

- назив на контролното/серификациското тело;
- седиште на контролното/серификациското тело;
- број на сертификатот;
- субјект (име и презиме/назив);
- адреса/седиште на субјектот;
- назив на контролното/серификациското тело;
- претежна дејност на субјектот (производител, преработувач и трговец);

- вид на производство (растенија и растителни производи, добиток и добиточни производи и преработени производи);

- статус (органско и органско во преод);
- категорија/ии на продукти;
- период на валидност;
- датум и место на издавање;
- место за печат и
- потпис на овластеното лице.

(3) Формата и содржината на образецот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Евиденцијата која ја водат субјектите од член 1 на овој правилник содржи: име и презиме/назив, адреса на живеење/седиште, адреса/место на производните површини (КП бр.), ЕМБГ/ЕМБС на одговорното лице на субјектот, контакт телефон, електронска адреса на субјектот, носител на земјоделско стопанство/одговорно лице на субјектот и други посебни податоци за активностите и субјектите на кои е извршена стручна контрола.

(2) Другите посебните податоци за активностите и субјектите на кои е извршена стручна контрола се за:

- растително органско производство;
- сточарско органско производство;
- пчеларско органско производство;
- преработени органски производи;
- трговија на органски производи;
- увоз и извоз на органски производи;
- сертифициран органски саден материјал и сертифициран органски семенски материјал.

(3) Формата и содржината на евиденцијата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.32-2188/1
6 февруари 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

Прилог 1



Назив на контролното/сертификациското тело
Name of control / certification body

Седиште/ Seat

СЕРТИФИКАТ / CERTIFICATE

ДЕКА ПРОИЗВОДОТ, ПРОЦЕСОТ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПОДГОТОВКАТА ИЛИ
ПУШТАЊЕТО ВО ПРОМЕТ НА ИСТИОТ Е ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРАВИЛАТА И
ПОСТАПКИТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАКОН

THAT THE PRODUCT, THE PROCESS OF PRODUCTION, PREPARATION
OR MARKING IN THE MARKET OF ITS IS IN ACCORDANCE WITH THE
RULES AND PROCEDURES LAID DOWN BY LAW

Бр./Nº _____

Субјект (Име и презиме/назив): _____
Subject (Name and Surname/ Name)

Адреса/седиште: _____
Address/seat

Назив на контролното /сертификациското тело Name of control / certification body	согласно контролата на горе наведениот субјект се потврдува дека производот, процесот на производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со Законот за органско земјоделско производство на Република Македонија. in accordance with the control of the above-mentioned entity, it is confirmed that the product, the production process, the preparation or the marketing of it is in accordance with the rules and procedures laid down in the Law on Organic Agricultural Production of the Republic of Macedonia.	
Претежна дејност/Main activity		
☐ Производител/Producer	☐ Преработувач/Processor	☐ Трговец/Trader
Вид на производство/Type of production		
☐ Растенија и растителни производи / Plant and plant products	☐ Добиток и добиточни производи /Livestock and livestock products	☐ Преработени производи /Processed products
Статус/Status:	☐ Органско/organic	☐ Органско во преод /organic in conversation
Категорија/ии на продукти: Category/ies of products:		
Овој сертификат е валиден од _____ до _____ / This Certificate is valid from _____ to _____		

Датум и место/Date and place

М.П / Seal

Потпис на овластено лице
/Signature of authorized person

Прилог 2

Евиденција која ја водат субјектите за производството, подготовката или пуштањето во промет

I. Општи податоци за субјектот	
Име и презиме / назив	
Адреса на живеење / седиште	
Адреса/место на производните површини (КП бр.)	
ЕМБГ / ЕМБС на одговорното лице на субјектот	
Контакт телефон	
Електронска адреса на субјектот	
Носител на земјоделско стопанство / одговорно лице на субјектот	
II. Посебни податоци за активностите на субјектот	
☐ Растително органско производство	☐ Пчеларско органско производство
☐ Сточарско органско производство	☐ Преработени органски производи
☐ Трговија на органски производи	☐ Увоз и извоз на органски производи
☐ Сертифициран органски саден материјал	☐ Сертифициран органски семенски материјал

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 90 денари.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2019038